



ВО ЖИВО

ВЕСТИ

ЕМИСИИ

БАРАЖ

МАКЕДОНИЈА

СЛОБОДА НА МЕДИУМИ

ЕКОНОМИЈА

РЕГИОН

СВЕТ

ШОУБИЗ

ЗАНИМЛИВОСТИ

КУЛТУРА

СПОРТ

ТЕХНОЛОГИЈА

ЗНМ обвини за кукавички акт против новинарите од обезбедувањето на Груевски

18.06.2016 | 09:59 [Македонија](#)

Прочитано: 3303

По вчерашниот инцидент во телевизијата 21, кога лица од обезбедувањето на поранешниот премиер Груевски натераа новинар да брише снимки, реагираше ЗНМ. Првиот човек на ЗНМ Насер Селмани го осуди чинот.



„Прво сакам да го осудам овој кукавички акт на обезбедувањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. Ова го сметам за кукавички акт само затоа што во недемократска земја обезбедувањето на поранешниот премиер демонстрира сила против медиумите.

Сакам да го потсетам господинот Груевски дека во Македонија слободата на изразувањето е гарантирана. Тој е јавна личност и на јавно место, новинарите имаат право него да го снимаат.“

Се очекува денеска МВР да излезе со официјална информација за тоа што се случило, и што ги поттикнало полицајците да влезат во ТВ 21.

До инцидентот дошло при прошетката на Груевски и неговата сопруга и семејството по улица Македонија. Откако обезбедувачите, кои инаку се припадници на МВР го забележале новинарот дека фотографира, веднаш тргнале по него.

0 1

Име:

Коментар: *

Внеси го кодот што го гледаш на сликата: *

ВО МАКЕДОНИЈА

24 Вести има потреба од:

- новинари
- презентери
- организатори
- сниматели
- технички лица
- лица за маркетинг

Вашето CV доставете го на:
rabota@24vesti.mk



Повеќе на:
www.atlas.com.mk




Вкупно 700.000 евра
достапни за средните
стручни училишта



Тешко повредено
момче во сообраќајка
во Скопје



Во гевгелиското село
Моин нема редовно
вода



ПОПУЛАРНИ

НАЈНОВИ НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ



Најмалку 55 луѓе загинаа во
терористички напад во Сирија



СДСМ: Миноски итно да ги
откаже аукциите на
домашниот пазар на капитал



Се зголемува бранот на
бегалци во Грција



Вкупно 700.000 евра
достапни за средните стручни
училишта



Тешко повредено момче во
сообраќајка во Скопје



Средба на претставници на
финансиските институции:
Македонскиот финансиски
систем ја задржа стабилноста